



## ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Во Објавата број 2 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Свети Николе, објавена во дневните весници Нова Македонија и Слободен Печат од 06.04.2021 година и во Службен весник на Република Северна Македонија, согласно член 56 од од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Комисијата за спроведување на постапките за јавно наддавање при општина Свети Николе изврши

### ИСПРАВКА НА ОБЈАВА бр.2

**за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање**

### ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на исправка на Објавата бр. 2 објавена во дневните весници „Нова Македонија“ и „Слободен Печат“ на 06.04.2021 година се состои во следното:

Во Поднаслов 1. Индивидуално домување во Табела 1, во точка 5 **КП 9425/2** се заменува со **КП 9452/4**, и во точка 6 **КП 9425/3** се заменува со **КП 9452/3**.

Во Поднасловот „**РОКОВИ**“

Пријавите за учество на електронското јавно наддавање наместо до ден 16.05.2021 можат да се достават до 28.05.2021 година, 23:59 часот по електронски пат на следната интернет адреса [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk).

Јавното наддавање наместо на ден 18.05.2021 ќе се одржи електронски на ден 30.05.2021 со исто време на траење и час на започнување, на следната интернет страна [www.gradezno-zemjiste.mk](http://www.gradezno-zemjiste.mk)

Во Поднасловот „**ПОСТАПКА**“

- точката 18 се менува и гласи:

„18. По доставување на доказ за извршена уплата на данок на промет на недвижности, Купувачот во рок од 30 дена договорот електронски го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација.“

- По точка 25, се додава точка 26 која гласиЧ  
„26. Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое е отуѓено по пат на јавно наддавање се до исполнување на обврските од договорот неможе да биде дел од стечајна маса.“
- Поднасловот **ПОСЕБНИ УСЛОВИ** се брише, а точката 1 се менува во точка 27 и се додава во **ПОСТАПКА**.

Исправката да се објави во истите дневни печатени весници во кои е објавена Објавата како и во Службен весник на Република Северна Македонија.

Оваа Исправка ќе биде објавена и на WEB страната на општина Свети Николе [www.svetinikole.gov.mk](http://www.svetinikole.gov.mk)

Останатите податоци остануваат непроменети.

Комисија за спроведување на постапките  
за јавно наддавање